



Инвестициската рамка за Западниот Балкан во кратки црти

Инвестициската рамка за Западниот Балкан (WBIF) е единствена и успешна платформа за соработка која обединува корисници, донатори и кредитори со цел зголемување на хармонизацијата и соработката во инвестициите за социо-економскиот развој на Западниот Балкан.

Постигнати резултати 2008 – 2019



Транспорт

Животна
средина

Развој на
приватниот
сектор

Енергетика

Социјала

Дигитална
инфраструктура



930 км

нови патишта

2 м.

корисници
на системи за
водоснабдување
/ пречистување
на отпадни води

5.390 MSP

подржани
преку WB EDIF

90 MW

капацитети за
производство
на електрична
енергија од
обновливи
извори

96.000

ученици одат
во подобри
училишта

**Широкопојасен
интернет**

развиен со
техничка помош

WBIF како инструмент за заедничко финансирање

- Грантови од Инструментот за претпристапна помош на ЕУ (ИПА), билатерални донатори и меѓународни финансиски институции кои учествуваат во рамката;
- Заеми од меѓународните финансиски институции кои учествуваат во рамката; и
- Национално учество на корисниците за подготовка и спроведување на инфраструктурни проекти.

Цели

- Излегување во пресрет на големите инфраструктурни потреби на Западен Балкан;
- Поддршка за корисниците во процесот на пристапување кон ЕУ.

Постигнувања

- Сопственост на корисниците над проектите;
- Стратешка приоритизација на инвестициите;
- Подобрување на конкурентноста и поттикнување на растот;
- Зајакнување на регионалната соработка и поврзување.

WBIF портфолио

Подржани проекти	194
Проценета вредност на проектите	€20,8 млрд.
Доделени WBIF грантови	€1,3 млрд.
Заеми	€6,1 млрд.
Донатори	25
Корисници	6

Заедно ја градиме европската иднина

WBIF е заедничка иницијатива на Европската комисија, Банка за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициска банка (ЕИБ), билатерални донатори и корисници од Западниот Балкан започната во декември 2009 година со цел давање финансии и техничка помош за стратешки инвестиции. Германската развојна банка (KfW) и Светска Банка дополнително се приклучија на платформата. Во декември 2018 година, Француската агенција за развој (AFD) стана организација учесничка во WBIF.

WBIF е спој на грантови, заеми и придонеси на корисниците за инфраструктурни инвестиции во секторите за енергетика, животна средина, социјала, транспортниот и дигиталниот сектор, како и за развој на приватниот сектор. Заедно со корисниците од Западниот Балкан, WBIF оформува единствено партнерство кое ги дефинира приоритетите и пакетите за поддршка за стратешките инвестиции и институционални реформи во регионот. WBIF придонесува кон европската перспектива на Западниот Балкан преку поддршка на инвестиции кои промовираат конкурентност и развој, кои се дополнуваат со мерките на политики за поттикнување на регионалната соработка и поврзаност.

Од 2008 година, WBIF има алоцирано повеќе од 1,3 милијарди евра неповратни средства за инвестиции кои се проценуваат на 20,8 милијарди евра во добро поврзани транспортни, енергетски и дигитални мрежи, обновлива енергија и енергетска ефикасност, системи за водоснабдување и пречистување на отпадни води, заштита од поплави, образование, истражувачки и културни институции, и здравствени и судски установи, кои се клучни за одржливиот развој во регионот.



Заедничко партнерство на:



Во соработка со:



Билатерални донатори:



Корисници:

